

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 72 год. LXVII

27 мај 2011, петок

Цената на овој број е 150 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.
1818. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2011 година.....	2
1819. Одлука за изменување на одлуките за формирање на општинските изборни комитетии.....	3
1820. Правилник за начинот и условите за одредување на зоната на електронска комуникациска инфраструктура и придружните инфраструктурни капацитети и средства, заштитната зона и радио коридорот како и обврските на инвеститорот.....	5
1821. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно - здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло (*)......	11
Огласен дел	1-24

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**1818.**

Врз основа на член 7, став 3 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија” бр. 49/2010 и 53/2011) и член 44 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/2010), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25.5.2011 година, донесе

ПРОГРАМА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
ЗА 2011 ГОДИНА****I**

Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/2011), во Дел I став (2) износот: „564.700.000“ се заменува со износот: „560.100.000“.

Во точка 1 износот: „441.700.000“ се заменува со износот: „437.100.000“.

Во точка 1.5 износот: „120.000,000“ се заменува со износот: „115.400.000“.

Во последниот ред од колоната по зборот „ВКУПНО“ износот: „564.700.000“ се заменува со износот: „560.100.000“.

Во ставот (4) износот: „5.400.000,00“ се заменува со износот: „10.000.000,00“ а зборовите: „Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2010 година“ се заменуваат со зборовите: „програмите за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој“.

II

Во делот VI ставот (1) износот: „120.000.000,00“ се заменува со износот: „115.400.000,00“.

III

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3167/1
25 мај 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

1819.

Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со членовите 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и (2) од Изборниот законик („Сл. весник на РМ“, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/2011 и 51/11), Државната изборна комисија на седницата одржана на 23.05.2011 година, во состав: Претседател Борис Кондарко, Потпретседател м-р Субхи Јакупи и членовите Јован Јосифовски, Сашо Срцев, Влатко Сајкоски, Тања Алтанџиева и Бедредин Ибраими донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ

I. Во Одлуките за формирање на општинските изборни комисиии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/11, 65/11 и 67/11) се вршат следните изменувања и тоа:

1. Во составот на Општинската изборна комисија Чаир заменик претседателот Наѓа Москова Јаневска вработена во Министерството за култура, се разрешува.

За заменик претседател се именува Даниела Брајковска, вработена во Министерство за надворешни работи.

2. Во составот на Општинската изборна комисија Тетово членот Азбије Ракипи, вработена во Центарот за управување со кризи, СЕ РАЗРЕШУВА

За член се именува Фиторе Ибраими, вработена во Министерство за надворешни работи.

3. Во составот на Општинската изборна комисија Сарај претседателот Зинете Јакупи, вработена во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, СЕ РАЗРЕШУВА

За претседател се именува Назихтере Сулејмани, вработена во Министерството за образование и наука.

Мандатот на претседателот, неговиот заменик, членовите и нивните заменици на Општинската изборна комисија изнесува 5 (пет) години.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на интернет страницата на Државна изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано за претседател, заменик претседател, членови или нивни заменици на општинските изборни комисији имаат право да поднесат Изјава за неприфаќање на именувањето.

Изјавата за неприфаќање се поднесува до Државната изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на објавувањето на оваа одлука во Службен весник на Република Македонија.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на Државната изборна комисија е конечно.

Бр. 10-810/5
24 мај 2011 година
Скопје

За Државна изборна Комисија
Претседател,
Борис Кондарко, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

1820.

Врз основа на член 17 став (1) точка ж) и член 29-б став (6) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008 и 83/2010), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 13.05.2011 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ЗОНАТА НА ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИДРУЖНИТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ КАПАЦИТЕТИ И СРЕДСТВА, ЗАШТИТНАТА ЗОНА И РАДИО КОРИДОРОТ КАКО И ОБВРСКИТЕ НА ИНВЕСТИТОРОТ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Предмет на правилникот

Член 1

Со овој Правилник се пропишува начинот и условите за одредување на зоната на електронска комуникациска инфраструктура и придружните инфраструктурни капацитети и средства, заштитната зона и радиокоридорот, како и обврските на инвеститорите на градежни објекти.

Дефиниции

Член 2

Одделни изрази употребени во овој Правилник го имаат следното значење:

1) Заштитна зона е област без препреки (насади, објекти, електроенергетски и други надземни водови и опрема) на радио центар. Заштитната зона може да биде примарна или секундарна.

2) Примарна зона е област каде што не е дозволено да се постават подвижни/или неподвижни препреки, насади, како ни водени површини, подвижни или неподвижни метални површини, електроенергетски и други надземни водови, ниту пак изградба на патишта, железнички пруги и/или пристаништа.

3) Секундарна зона е област каде што не е дозволено да се постават препреки (насади, објекти, електроенергетски и други надземни водови и опрема) чија висина ќе го надмине замислениот крак на елевациониот агол од 2° во правец од радискиот центар, а врвот на аголот е на границата меѓу примарната и секундарната зона.

4) Сектор без препреки е сектор на уред за воздухопловна безбедност одреден со агол во хоризонтална и вертикална рамнина, мерено од висината на антената, во кој се применуваат пропишаните услови за примарната и секундарната зона и, по потреба, и за поголеми растојанија од оние предвидени за секундарните зони.

5) Предавателен центар е предавателна радио станица за посебна намена на одредени радиокомуникациски служби.

6) Приемна станица е приемна радио станица за посебна намена на одредени радиокомуникациски служби.

7) Радио центар е предавателен и/или приемна станица.

8) Одредени радиокомуникациски служби се радиокомуникациски служби на органите на државната управа надлежни за прашања од областа на одбраната и националната безбедност, внатрешни работи, активностите поврзани со заштита и спасување, релевантните безбедносни и разузнавачки агенции, правните лица надлежни за безбедност на воздушниот сообраќај, вод-

ниот сообраќај како и на службите за итни повици, и далечински управуваните фиксни мерни станици на Агенцијата за електронски комуникации.

9) Граница на радио центарот е границата утврдена со страните на полигон со минимална површина во рамките на кој се сместени сите елементи на антенскиот систем на радио центарот со неговата заштита од електростатички празнења.

10) Радио коридор е заштитна зона околу насочена врска во која не е дозволено да се постават барјера, насади, објекти и опрема, кои со своето поставување или работа може да пречат на функционирањето на радио врската.

Општи одредби

Член 3

(1) Во зоната на електронска комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства, не треба да се извршуваат работи, ниту да се градат нови објекти кои би можеле да ја оштетат или да го попречат работењето на инфраструктурата или опремата.

(2) Во заштитната зона и во радио коридорот на одредени радиостаници не треба да се извршуваат работи, да се градат нови градби, ниту да се поставува електронска комуникациска инфраструктура или придружни инфраструктурни капацитети и средства, или уреди, кои со својата работа или местоположба можат да го намалат квалитетот на работа, да ја попречат или прекинат работата на радиостаниците или да создадат пречки во радиофреквенцискиот спектар.

(3) Под надземните и над подземните електронски комуникациски водови, или во нивната непосредна близина, како и во заштитната зона и во радио коридорот на одредени радиостаници, не треба да се засадуваат насади кои би можеле да ги оштетат електронските комуникациски водови или да го намалат квалитетот на работата, да ја попречат или прекинат работата на радиостаниците.

(4) Доколку е неопходно да се заштити или премести електронската комуникациска инфраструктура и придружните инфраструктурни капацитети и средства, со цел извршување на работи или изградба на нова градба, инвеститорот на работата или градбата треба, на сопствен трошок, да обезбеди заштита или преместување на електронската комуникациска инфраструктура и придружните инфраструктурни капацитети и средства.

(5) Одредбите од овој правилник се применуваат како основни барања за електронски комуникациски мрежи и електронска комуникациска инфраструктура и придружна опрема при планирање, проектирање, изградба, одржување и користење.

II. ЗОНА НА ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИСКА ИНФРАСТРУКТУРА ВО ОДНОС НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ И ЗАШТИТНИ МЕРКИ

Општо

Член 4

(1) Одредувањето и пресметувањето на можните зони на штетните ефекти на електроенергетските постројки, како што се подземни и надземни високонапонски водови, трансформатори, трансформатори и слично, врз надземни и подземни електронски комуникациски водови со бакарни проводници, се одредуваат во согласност со посебните прописи со кои се утврдуваат влијанијата на електроенергетските постројки и водовите.

(2) Штетните влијанија на електроенергетските постројки во смисла на став (1) од овој член не постојат во случај кога електронскиот комуникациски вод или

целата електронска комуникациска мрежа е изведена со оптички кабел кој во своето јадро или во обвивката нема метални елементи. Во тој случај не се врши пресметка на зоната на штетни индуктивни и галвански ефекти.

(3) Доколку електронскиот комуникациски вод е конструиран како оптички кабел со метални елементи во јадрото или во обвивката, во однос на опасност се смета за класичен електронски комуникациски вод со бакарни проводници.

(4) Ако пресметките од ставот (1) на овој член покажуваат дека се пречекорени граничните вредности на напонот на опасност и/или пречките, инвеститорот на посочената електроенергетската инфраструктура треба да изработи проект за заштита на посочениот електронски комуникациски вод или на целата мрежа, ако е истата во зоната на влијание.

(5) Сите трошоци за техничкото решение за безбедност, материјали, изведба, технички надзор и други работи потребни за спроведување на техничките решенија од ставот (4) на овој член ги сноси инвеститорот на електроенергетската инфраструктура.

(6) Ако пресметките од ставот (1) на овој член покажат дека нема влијание (трајно или привремено), во смисла на опасност и/или пречки, тогаш при паралелно водење и меѓусебно премин на водови на електроенергетската комуникациска инфраструктура и електроенергетски водови ќе се применува член 5 од овој правилник.

Паралелно водење и меѓусебно вкрстување на подземни и надземни комуникациски кабли со електроенергетска инфраструктура

Член 5

(1) Во заштитената зона не е дозволено поставување на подземни електроенергетски кабли над и под постоечките подземни електронски комуникациски кабли или во кабелска канализација, со исклучок на местата на вкрстување.

(2) Премини на електриоенергетските кабли низ шахта на кабелската канализација, како и премини под, односно над отворот на шахтата, не се дозволени.

(3) Минимално растојание на меѓусебното приближување на подземниот електронски комуникациски кабел со бакарни проводници и најблискиот подземен електроенергетски кабел, се во зависност од напонот на електроенергетскиот кабел и се дадени во Табела 1. Ако ова растојание во реални услови не може да се постигне, неопходно е да се применуваат соодветни заштитни мерки.

Табела 1

Номинални напони на подземен електроенергетски кабел	Растојание
Кабел со номинален напон до 10 kV	0,5 m
Кабел со номинален напон од 10 kV до 35 kV	1,0 m
Кабел со номинален напон од 35 kV,	2,0 m

(4) Заштитните мерки во смисла на ставот (3) од овој член се состојат во поставување на кабел во заштитни цевки или полуцевки кои се поврзани соодветно. Заштитните цевки за електроенергетските кабли треба да бидат со добар проводен материјал (железо, итн), а полуцевките на електронските комуникациски кабли од непроводлив материјал (PVC или PE). Минималниот надворешен дијаметар на заштитните цевки или полуцевки треба да биде најмалку 1,5 пати поголем од надворешниот дијаметар на кабелот. Во случај на електроенергетски кабли со номинален напон поголем од 35 kV, потребно е да се постави помеѓу каблите

и термичка изолација. Во случај на примена на заштитните мерки, минималното растојание помеѓу каблите не треба да биде помало од 0,3 m.

(5) При вкрстување на подземните електронски комуникациски кабли со електроенергетски кабли се изведуваат по правило под агол од 90° - но во никој случај аголот не може да биде помал од 45° . Со исклучок, аголот може да се намали до 30° , со посебно објаснување на причината за ова намалување.

(6) Вертикалната оддалеченост на местото на вкрстување помеѓу најблискиот електронски комуникациски кабел и најблискиот електроенергетски кабел треба да изнесува 0,3 m за електроенергетски кабли со номинален напон до 1 kV и 0,5 m за електроенергетски кабли, со напон помеѓу 1 kV и 35 kV. Ако вертикалното растојание од 0,5 m не може да се постигне, се применуваат соодветни заштитни мерки од ставот (4) на овој член. Должината на заштитната цевка, односно полуцевка не треба да биде помала од 1 m од двете страни на местото на вкрстувањето. Во случај на примена на заштитни мерки од став (4) на овој член, вертикалното растојание помеѓу каблите не треба да биде помало од 0,3 m.

(7) Минималното растојание помеѓу постоечките подземни електронски комуникациски кабли и столбот на новопланираните електроенергетски водови зависи од напонот на водот и се дадени во Табела 2. Ако оваа далечина во реални услови не е можна, потребно е на трасата на комуникацискиот кабел каде што не е можно да се задоволат барањата од Табела 2, да се обезбеди дополнителна заштита со користење на соодветни заштитни мерки од ставот (4) на овој член.

Табела 2

Номинални напони на ЕЕ водови	Растојание
Водови со номинален напон до 1 kV	2,0 m
Водови со номинален напон до 35 kV,	5,0 m
Водови со номинален напон од 110 kV,	10,0 m
Водови со номинален напон од 220 kV,	15,0 m
Водови со номинален напон од 400 kV,	25,0 m

(8) Минималното вертикално растојание помеѓу најнискиот носач на електроенергетскиот вод и надземниот електронски комуникациски кабел во најнеповолни услови треба да биде поголема од вредноста утврдена во Табела 3. Ако оваа далечина во реални услови не е можна, потребно е на комуникацискиот кабел на трасата каде што не е можно да се задоволат барањата од Табела 3 да се изврши поместување или подземно каблирање на постојните траси на електронските комуникациски кабли.

Табела 3

Номинални напони на ЕЕ водови	Растојание
Водови со номинален напон од 1 kV до 35	2,5 m
Водови со номинален напон од 35 kV до 100	3,0 m
Водови со номинален напон од 220 kV,	4,0 m
Водови со номинален напон од 400 kV,	5,5 m

(9) За електроенергетски самоносечки водови со номинален напон помал од 1 kV, минималното растојание на паралелно носење и вкрстување со надземен еле-

ктронски комуникациски кабел изнесува 1 метар во случај на неизолиран електроенергетски вод и 60cm за електроенергетски вод со изолирани спроводници.

(10) При приближување и вкрстување на надземни електронски комуникациски кабли и надземни електроенергетски водови, хоризонтална проекција на оддалеченост на најблискиот носач на електроенергетски вод од најблискиот столб кој го пренесува електронски комуникациски кабел треба да биде барем еквивалентна на висината на столбот на местото на вкрстување зголемено за 3,0 m.

(11) Минимално растојание на подземниот електронски комуникациски кабел со метални проводници на електричната опрема со висок напон (напонот поголем од 35 kV) зависи од условите за работа, електрични центри, специфичен отпор на почвата и видот на локацијата, а се пропишани во Табела 4.

Табела 4

Специфичен отпор на почвата	Електроенергетска опрема со		Вид на локација
	Изолирана или заземјена звездасто преку пригушувач	Директно заземјена звездасто	
≤ 50 Ω m	2 m	5 m	Урбано
	5 m	10 m	Рурално
50-500 Ω m	5 m	10 m	Урбано
	10 m	20 m	Рурално
> 500 Ω m	10 m	50 m	Урбано
	20 m	100 m	Рурално

(12) За целата електроенергетска опрема со номинален напон од 35 kV и погоре, во чија непосредна близина се наоѓаат два или повеќе подземни електронски комуникациски кабли со метални проводници, потребно е да се анализираат можните негативни влијанија и да се превземат соодветни мерки за безбедност, сето тоа во согласност со соодветните норми.

(13) Минимално растојание кај приближувањето и вкрстувањето на подземните оптички кабли без метални елементи кои се наоѓаат во заштитните цевки и подземните електроенергетски кабли треба да биде 0,3 m. Заинтересираните страни можат да постигнат договор за намалување на растојанието до 0,1 m.

III. ЗОНА НА ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИСКА ИНФРАСТРУКТУРА ВО ОДНОС НА ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ И ОБЈЕКТИ

Општо

Член 6

(1) При изградба на нова комунална инфраструктура како и различните видови на објекти, постојните електронски комуникации инфраструктури и придружна опрема не треба да бидат оштетени и попречени, и треба да се обезбеди непречен пристап и одржување на истите во текот на целиот век на траење.

(2) Со цел да се елиминираат можните механички оштетувања на електронските комуникации, инфраструктура и опрема кај паралелното водење, како и приближување и вкрстување со останатата инфраструктура во оваа област, неопходно е да се усогласат со одредените меѓусебни минимални растојанија.

(3) Минималното растојание кај приближувањето и вкрстувањето како што е дефинирано во овој член се однесуваат на незаштитен електронски комуникациски кабел со метални проводници положени во отворен ров. Ако се работи за кабел кој е поставени во кабелски канали или цевки, се смета дека веќе постои одреден степен на заштита па се прифаќаат пократки растоја-

нија кај приближувањето и вкрстувањето, а кои се дефинирани во случај кога тие преземаат соодветни мерки за безбедност во согласност со овој правилник.

(4) Во случај на паралелно водење, или со приближување на трасата на електронските комуникациски кабли кон други подземни или надземни објекти, каде што оддалеченоста е помала од растојанието пропишано во Табела 5, инвеститорот треба да бара согласност од сопствениците на овие објекти.

Табела 5

Вид на објектот	Оддалеченост (m)
1. Оддалеченост од долниот раб на насипот (железнички пруги, патишта, итн)	5
2. Оддалеченост од темелите на надземните контактни водови	1
3. Оддалеченост од темелите на електроенергетските водови	1
4. Оддалеченост од темелите на надземни телекомуникациски кабли	1
5. Оддалеченост од цевковод на градска канализација, сливник, топловод	1
6. Оддалеченост од водоводни цевки со дијаметар до 200 mm	1
7. Оддалеченост од водоводни цевки со дијаметар поголем од 200 mm	2
8. Оддалеченост од гасовод и топловод со притисок до 0,3 MPa	1
9. Оддалеченост од гасовод со притисок 0,3-1 MPa	10
10. Оддалеченост од гасоводот со притисок поголем од 10 MPa надвор од урбаните населби	30
11. Оддалеченост од инсталации и резервоари со запаливи или експлозивни горива	10
12. Оддалеченост од регулациона линија на зградите во населбите	0,6
13. Оддалеченост од темели на објекти надвор од населено место	5
14. Оддалеченост од жива ограда	2
15. Оддалеченост од енергетски кабли за 10 kV	0,5
16. Оддалеченост од енергетски кабли 10-35 kV	1
17. Оддалеченост од кабелот за напојување со напон поголем од 35 kV	2
18. Оддалеченост од стебло на дрво	2

Водовод и канализација

Член 7

(1) Минималното растојание (растојанието помеѓу најблиските надворешни рабови на инсталација) при паралелно водење или приближување на постоечките подземни електронски комуникациски кабли и водоводните цевки изнесува 0,5 m, односно 1,5 m за магистрален цевковод за водоснабдување. Овие растојанија можат да се намалат на 30% ако и двете инсталации се заштитат со соодветна механичка заштита.

(2) Местото на вкрстување зависи од висинската позиција на електронските комуникациски кабли, и по правило треба да се направи на начин да водоводната цевка минува под електронскиот комуникациски кабел, каде вертикалното растојание помеѓу кабелот и главната водоводна цевка треба да биде најмалку 0,5 m, а кај вкрстувањето на кабелот со куќните водоводни приклучоци треба да биде минимум 0,3 m.

(3) Ако минималното растојание од став (2) на овој член не може да се постигне, потребно е да се заштитат електронските комуникациски кабли од механички оштетувања со посебна заштитна цевка со должина од најмалку 1 m на секоја страна од местото на вкрстување. Во овој случај, минималното растојание не треба да биде помало од 0,3 m при вкрстувањето на електрон-

скиот комуникациски кабел со главната водоводна цевка, односно 0,15 m при вкрстување на кабелот со кукните водоводни приклучоци.

(4) Минималното растојание при паралелно водење или приближување на постоечките подземни електронски комуникациски кабли и канализацијата (помалите канализациски цевки и кукните канализациски приклучоци) треба да биде 0,5 m, односно 1,5 m за главната канализациска цевка со профил еднаков или поголем од 0,6 m.

(5) На местото на вкрстување, канализацискаата цевка треба да биде поставена под кабелот, при што кабелот треба да е механички заштитен. Должината на заштитната цевка треба да биде најмалку 1,5 m од двете страни на вкрстувањето, а растојанието од врвот на профилот на канализацијата треба да биде најмалку 0,3 m.

Гасовод

Член 8

(1) При приближување или паралелно водење на постоечкиот подземен електронски комуникациски кабел и гасоводот со притисок еднаков или помал од 0,4 МРа (4 bar), како и кукните гасоводни приклучоци, минималното растојание треба да биде 0,5 m, односно 1,5 m во случај на притисок на гасот поголем од 0,4 МРа. Во екстремни случаи, кога не може да се постигнат наведените растојанија, е дозволено пократко растојание, но со задолжителна употреба на соодветни заштитни мерки за електронскиот комуникациски кабел.

(2) На местата на вкрстување на гасоводот и кабелот, гасоводот треба да помине под кабелот, при што минималното растојание треба да биде 0,5 m. При вкрстување со кукните гасоводни приклучоци, растојанието може да се намали до 0,3 m. Во случај кога растојанието не може да се постигне, електронскиот комуникациски кабел треба да биде заштитен од можните механички оштетувања, со поставување на соодветна цевка или полуцевка, така што должината на заштитната цевка треба да биде најмалку 1 m од двете страни на вкрстувањето.

(3) Минималното растојание помеѓу постоечките кабинети за надворешна монтажа со или без вградена активна електронска опрема, и гасовод со притисок еднаков или помал од 0,4 МРа треба да биде најмалку 2 m. Минималното растојание помеѓу постоечкиот кабинет за надворешна монтажа со или без вградена активна електронска опрема, и гасовод под притисок поголем од 0,4 МРа треба да биде најмалку 5 m.

Топловод

Член 9

(1) При приближување или паралелно водење на постоечкиот подземен електронски комуникациски кабел и топоводот, треба да се обезбеди минимално растојание од 0,8 m. Во случај кога тоа не може да се постигне, дозволено е растојанието да биде до 0,5 m во максимална должина на приближување до 5 m.

(2) Ако цевките од топоводот доведуваат до покачување на температурата во околината за повеќе од 10°C, или ако постои веројатност на дополнително загревање на кабелот, потребно е да се зголеми растојанието или пак да се додаде топлинска изолација со дебелина од 0,2 m.

(3) На местата на вкрстување на топоводот и електронски комуникациски кабел, минималното вертикално растојание треба да биде 0,5 m. Во случај кога тоа не може да се постигне или ако со вкрстувањето постои потенцијална опасност за дополнително греење на каблите, потребно е да се применат заштитни мерки со поставување на кабелот во цевка или полуцевка од

соодветни материјали (бетон и друго, но не и PVC или PE) и слој на тоplotна изолација со дебелина од 0,2 m, при што должината на заштитната цевка треба да биде најмалку 1,5 m од двете страни на вкрстувањето, а тоplotната изолација треба да го покрие топоводот најмалку 2 m од секоја страна на местото на вкрстувањето.

Други цевководи и објекти

Член 10

(1) Минималната дозволена оддалеченост помеѓу постоечките електронски комуникациски кабли и инсталација за складирање и трансфер на запаливи течности е 1,5 m на местата на приближување и паралелно водење. Во случај кога не може да се постигне наведеното растојание, истото може да се намали до 0,5 m при што, во должина не пократка од 1,5 m, деловите од опрема за пренос и складирање на запаливи течности треба да бидат покриени со бетонско обложување со дебелина од 0,1 m, отпорни на пробивање на запаливи течности или испарувања. Потребно е да се заштитат постоечките кабли со соодветни цевки кои покрај механичката цврстина, мора да бидат отпорни на влијанието на различни видови на минерални масла.

(2) Ако цевниот систем или опрема од претходниот став се приближува кон постоечката кабелска канализација, која не е отпорна на минерални масла и испарувања, потребно е во опасната зона во радиус од 4 m кабелската канализација да се прекрие од сите страни со бетонско обложување со минимална дебелина од 0,1 m. Отворите за цевка во соседните шахти на кабелската канализација треба да се гасно непропустливи. На еден од сидовите од шахтата потребно е да се постави плочка со податоци, која ќе го алармира персоналот на можно собирање на штетни и експлозивни гасови.

(3) Ако изградбата на нов пат ја загрозува трасата на постоечкиот подземен електронски комуникациски кабел кој не е поставен во заштитна цевка а истиот се наоѓа под коловозот, потребно е да се изврши негово поместување. Новата траса на електронскиот комуникациски кабел треба да биде во тротоарот или во зелениот појас на патот.

(4) Ако изградбата на нов пат, ја загрозува трасата на постоечката кабелска канализација, така што таа се наоѓа под коловозот и не е можно да се постигне минималното растојание помеѓу највисоката точка на кабелската канализација и нивото на патот од 0,5 m, потребно е да се премести кабелската канализација. Шахтите на новата канализација треба да се наоѓаат во тротоарот или во зелениот појас на патот.

(5) Доколку трасата на новиот пат е планирана така што се вкрстува со постоечкиот електронски комуникациски кабел, потребно е да се изврши поместување на трасата на електронскиот комуникациски кабел, така што таа да биде под нормален агол на оската на патот, при што електронскиот комуникациски кабел треба да биде поставен во заштитна цевка и треба да се положи уште најмалку една дополнителна резервна цевка. Должината на цевката треба да е на секоја страна по 0,5 m подолга од ширината на коловозот. Ако трасата на цевката го пресекува и тротоарот и продолжува во зелениот појас, тогаш истата треба да заврши во зелениот појас.

(6) По должината на и низ трасата на подземниот електронски комуникациски кабел или канал на растојание помало од 2 m не треба да се садат дрвја чии корени можат да оневозможат пристап до кабелот или може да го оштетат.

(7) За надземни самоносечки електронски комуникациски водови неопходно е да се обезбеди минимален воздушен коридор од 0,5 m околу водот.

Подводни инсталации

Член 11

(1) Планирањето на нови подводни инсталации (водовод, електричен кабел, канализациско испуштање во реки и езера) треба да се спроведе на таков начин што ќе се избегне вкрстување со постоечките подводни електронски комуникациски кабли.

(2) Ако вкрстувањето под вода не може да се избегне, заинтересираните страни заеднички ќе го дефинираат техничкото решение за заштита на постоечките подводни комуникациски кабли.

(3) Крајбрежна заштита на новата подводна инсталација треба да се наоѓа најмалку 10 m од постоечката крајбрежна заштита на подводниот електронски комуникациски кабел.

Заштитни зони во услови на делување на патувачки струи

Член 12

(1) Патувачките струи ги создаваат оние уреди на еднонасочна струја кои користат одреден погонски проводник кој е заземјен на неколку места, и тие најчесто се:

- Електрични железници, електрични трамваи, електрични возила кои користат шини како повратен вод,
- Напојување на трелејбуските водови кај кои еден вод е заземјен на повеќе места,
- Еднонасочни електрични мрежи и разни видови на индустриски постројки, кои се заштитени со катодна заштита на системот,
- Катодна заштита на систем кој се применува на различни цевоводни системи за пренос, како што се гасоводите, водоводи, нафтоводи и слично, а кои имаат намера да се градат во близина на електронската комуникациска инфраструктура,
- Незаземјени уреди со еднонасочна струја кои имаат споеви со земјата на повеќе места.

(2) Инвеститорите на објекти од ставот (1) на овој член, како и другата опрема која може да создаде патувачка струја, што може да резултира со негативни влијанија врз постоечката електронска комуникациска инфраструктура, 15 дена пред пуштањето во работа на овие уреди, треба задолжително писмено да го известат сопственикот на електронската комуникациска инфраструктура и да ги преземат сите соодветни заштитни мерки за да спомената инфраструктура не биде загрозе-на.

IV. ЗАШТИТНИ ЗОНИ И РАДИО КОРИДОРИ

Заштитни зони

Член 13

Големината на примарна и секундарна заштитна зона и сектор е дефинирана на следниот начин:

1. примарна зона мерено од границата на радио центарот

а) околу комуникациски уреди за воздухопловна безбедност, центар за радиогониометрија и приемен центар, 400 m

2. секундарна зона

а) за фреквенциски опсези до 30 MHz, 200 m

б) за фреквенциски опсези над 30 MHz, 1000 m

3. сектор без препреки 5000 m.

Заштитни зони на земските радио навигациски системи и системите за радио набљудување-радар

Член 14

(1) Заштитните зони на земските радио навигациски системи и системите за радио набљудување-радар во воздухопловството, се регулирани со посебни меѓународни документи, ICAO Annex 10, кој што е транспониран во уредбата за начинот на давање на услугите на воздухопловна навигација („Сл. весник на РМ“ бр. 114/08, 117/09).

(2) Согласно за поставување на објекти во близина на системите за воздухопловни, комуникации, навигација и надбљудување издава Агенцијата за Цивилно Воздухопловство.

Примарна заштитна зона

Член 15


Во рамките на примарната заштитна зона не е дозволено да се поставуваат неподвижни или подвижни препреки, како и водени површини, подвижни или неподвижни метални површини, електроенергетски и други надземни водови, ниту пак да се градат патишта, железнички пруги и пристаништа, без писмена согласност на органот корисник на системот кој се заштитува.

Секундарна заштитна зона

Член 16

Во рамките на границите на секундарна заштита зона не е дозволено да се поставуваат препреки чија висина би била над замислениот крак на елевацискиот агол од 2° во правец од радио центарот, при што врвот на аголот е на границата меѓу примарна и секундарна заштитна зона како што е прикажано на скица 1, без писмена согласност на органот корисник на системот кој се заштитува.

Скица 1



Сектор без препреки

Член 17

Во рамките на секторот без препреки за одреден радио центар важат пропишаните услови за примарна и секундарна зона и, по потреба, за поголеми растојанија предвидени за секундарна зона.

Заштита на приемниот центар од јаки електромагнетни полиња

Член 18

За заштита на приемен центар од јаки електромагнетни полиња на некоја предавателна радио станица, потребно е кај приемниот центар јачината на електричното поле да не ги надминува вредностите дадени во Табела 6:

Табела 6

Фреквенција f	Јачина на електрично поле (mV/m)	Квадратен корен од сума од квадратите на повеќе од една фундаментална јачина на поле (mV/m)
9 kHz < f < 174 MHz	10	30
174 MHz < f < 960 MHz	50	150
960 MHz < f < 3 GHz	5	15

Забелешка: Квадратен корен од сума од квадратите на повеќе од една фундаментална јачина на поле се применува само кога сите се во пропусниот опсег на мониторинг приемникот.

Заштита на приемниот центар од пречки предизвикани од електрични полиња

Член 19

За заштита на приемниот центар од пречки предизвикани од електрични полиња околу високонапонски водови и водови на електрична влеча, во Табела 7 се пропишани минимални растојанија меѓу овие водови и приемниот центар.

Табела 7

Напон (kV)	минимум дозволено растојание (m)
до 3	300
3 - 10	500
10 - 50	900
50 - 110	1000
над 110	2000

Заштита на приемниот центар од пречки предизвикани од Системот за палење на моторни возила

Член 20


За заштита на приемниот центар од пречки предизвикани од системот за палење на моторни возила минималното растојание на приемниот центар од магистрален пат треба да изнесува 1000 m, а од регионален пат треба да изнесува 500 m.

Радиокоридор

Член 21

(1) Радио коридор или заштитна зона на насочена врска е одреден со првата Френелова (Fresnel-ова) зона.

(2) Френелова зона е елипсоид (даден на скица 2) во чии фокуси се наоѓаат крајните точки на насочените врски, предавателната антена на едниот крај во точка А и приемната антена на другиот крај во точка В.



Скица 2

(3) Радиусот на кружниот пресек на елипсоидот во која било точка С на големата оска, нормален на големата оска, се определува со изразот:

$$r = 31.6 \sqrt{\lambda \frac{d_{ac} d_{bc}}{d}} = 17.31 \sqrt{\frac{d_{ac} d_{bc}}{fd}} (m)$$

а висината на коридорот во точката С, односно максимално дозволена висина на објектот во точка С (надморска висина изразена во метри) се определува со изразот:

$$V_c = \frac{h_a d_{bc} + h_b d_{ac}}{d} - \frac{d_{ac} d_{bc}}{17} - r(m)$$

каде што:

d_{ac} - растојанието помеѓу точките А и С [во километри]

d_{bc} - растојанието меѓу точките В и С [во километри]

d - растојанието помеѓу точките А и В [во километри]

h_a - висина на антена кај точка А (надморска висина во метри)

h_b - висина на антена кај точка В (надморска висина во метри)

V_c - максимално дозволената висина на објектот во точка С (надморска висина во метри)

f - доделена фреквенција [во гигахерци]

Исклучок од примена

Член 22

Одредбите на овој правилник, не се применуваат за радиокоридори и радио центри поставени во градовите и населбите од градски карактер.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Преодни одредби

Член 23

(1) Инвеститорот на објекти од членот 18 став (1), кои веќе имаат добиени времени одобренија за користење на предавателни станици пред стапувањето во сила на овој правилник, а кои се наоѓаат во рамките на примарната или секундарната заштитна зона на приемниот центар при што не се исполнети условите дадени во Табела 6 треба, во рок од една година по стапувањето во сила на овој правилник, на сопствен трошок, да обезбедат заштита или преместување на истата согласно одредбите од овој Правилник.

Влегување во сила

Член 24

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

По влегувањето во сила, овој правилник ќе биде објавен и на веб страната на Агенцијата за електронски комуникации.

Бр. 02-2653/1
25 мај 2011 година
Скопје

Агенција за електронски
комуникации,
Директор,
Роберт Орданоски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

1821.

Врз основа на 77 став (4), член 81 став (5), член 84 став (3), член 85 став (5), член 86 став (4), член 87 став (3), член 88 став (10), член 91 став (3) и член 93 став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр.113/07 и 24/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УВОЗ И ТРАНЗИТ, ЛИСТА НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ ОД КОИ Е ОДОБРЕН УВОЗ И ТРАНЗИТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ВЕТЕРИНАРНО - ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИФИКАТ ИЛИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ШТО ЈА ПРИДРУЖУВААТ ПРАТКАТА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКА И ПРЕГЛЕД ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ПРАТКА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО (*)

Член 1

- (1) Во Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/10, 86/10, 144/10, 27/11 и 66/11), во Прилогот VI Дел 2, Листата на трети земји од кои се врши увоз на копитари, се заменува со нова Листа, која е дадена во Прилог и е составен дел на овој правилник.
- (2) Во Прилогот VI Дел 4, Листата на трети земји од кои се врши увоз на свежо месо од животни од родовите Proboscidea и Artiodactyla, се заменува со нова Листа, која е дадена во Прилог и е составен дел на овој правилник.
- (3) Во Прилог VI Дел 6Б, Листата на трети земји од кои се врши увоз на производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева се заменува со нова Листа, која е дадена во Прилог и е составен дел на овој правилник.
- (4) Во Прилогот VI Дел 10, Листата на трети земји од кои се врши увоз на живина, јајца за ведење, едnodневни пилиња, назначен патоген слободни јајца, месо, иситнето месо, механички одвоено месо, јајца и производи од јајца, се заменува со нова Листа која е дадена во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 2

Прилогот XXIII се заменува со нов Прилог XXIII кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Одлука на Комисијата од 3 мај 2011 година бр. 267/2011/EУ за изменување на Одлуката бр. 2004/211/EК за делот на Јужно Африканска Република во листата на трети земји и делови од кои е одобрен внес на живи еквиди и семе, јајце клетки и ембриони од видот еквиди во Европската Унија (32011D0267); Регулотива на Комисијата од 8 април 2011 година бр. 342/2011/EУ за изменување на Прилог II од Регулотивата бр. 206/2010/EУ за утврдување на листите на трети земји, територии или нивни делови одобрени за внес во Европската Унија на одделни животни и свежо месо и услови за ветеринарна сертификација (32011R0342); Регулотива на Комисијата од 2 мај 2011 година бр. 427/2011/EУ за изменување на Прилог I од Регулотивата бр. 798/2008/EК за делот на Израел во листата на трети земји, територии, зони или нивни делови одобрени за внес во Европската Унија на живина (32011R0427).

Прилог VI
Дел 2

Листа на трети земји од кои се врши увоз на копитари

ИСО код	Земја	Код на територија	Опис на територијата	SG	TA		Увоз			Увоз			Спесифични услови	
					RH	Re-En	RH	ES	RH + EBP	Стерма				O/E
										RH	ES	EBP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
AE	Обединети Арапски Емирати	AE-0	Цела држава	E	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
AR	Аргентина	AR-0	Цела држава	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
AU	Австралија	AU-0	Цела држава	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
BB	Барбадос	BB-0	Цела држава	D	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
BH	Бахаин	BH-0	Цела држава	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BM	Бермуда	BM-0	Цела држава	D	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
BO	Боливија	BO-0	Цела држава	D	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
BR	Бразил	BR-0	Цела држава	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		BR-1	Државите: Рио Гранде до Сул, Санта Катарина, Парана, Сао Паоло, Мато Гросо до Сул, Гоиас, Минас Гераис, Рио де Женеиро, Еспириту Санто, Рондонија, Мато Гросо, и Федерална Област (Дистрикт)	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BY	Белорусија	BY-0	Цела држава	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CA	Канада	CA-0	Цела држава	C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CH	Швајцарија	CH-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CL	Чиле	CL-0	Цела држава	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CN	Кина	CN-0	Цела држава	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CN-1	Зона слободна од болести кај коњите во Конгхуа Сити, Општината Гуангзхоу, Провинцијата Гуангдонг вклучувајќи го Биосигурносниот Автопат од и до аеродромот во Гуангзхоу и Хонг Конг (дополнително објаснување во Поле 3 од овој Дел)	C	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
CR	Коста Рика	CR-0	Цела држава	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CR-1	Градското подрачје на Сан Хозе	D	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
CU	Куба	CU-0	Цела држава	D	X	X	X	-	-	X	-	-	-	

ИСО код	Земја	Код на територија	Опис на територијата	SG	TA		Re-En	Увоз			Увоз			Спесифични услови
					RH	RH		RH	ES	RH + EBP	RH	ES	EBP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZA	Јужно Африканска Република	ZA-0	Цела држава	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ZA-1	Градското подрачје на Кејптаун (види поле 2 за детали).	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AT	Австрија	AT-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
BE	Белгија	BE-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
BG	Бугарија	BG-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
DE	Германија	DE-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
GR	Грција	GR-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
DK	Данска	DK-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
EE	Естонија	EE-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IT	Италија	IT-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IE	Ирска	IE-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CY	Кипар	CY-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
LV	Латвија	LV-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
LT	Литванија	LT-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
LU	Луксембург	LU-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
MT	Малта	MT-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
UK	Обединето Кралство	UK-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PL	Полска	PL-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PT	Португалија	PT-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
RO	Романија	RO-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SV	Словачка	SV-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SI	Словенија	SI-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
HU	Унгарија	HU-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
FI	Финска	FI-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
FR	Франција	FR-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
NL	Холандија	NL-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CZ	Чешка	CZ-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ES	Шпанија	ES-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SE	Шведска	SE-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
KV	Косово	KV-0	Цела држава	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Забелешки:

Рамка:	
X	Дозволен увоз
-	Не е дозволен увоз
Колона	
Колона 1-4	Опис на територијата
Колона 5 (SG):	Санитарна Група
Колона 6 (TA):	Привремен влез на регистрирани коњи
Колона 7 (Re-En):	Повторен влез на регистрирани коњи за трка, натпревари и културни настани после привремен извоз
Колона 8:	Увоз на регистрирани коњи
Колона 9:	Увоз на копитари за колење
Колона 10:	Увоз на регистрирани копитари и копитари за одгледување и продукција
Колона 11:	Увоз на сперма собрана од регистрирани коњи
Колона 12:	Увоз на сперма собрана од регистрирани копитари
Колона 13:	Увоз на сперма собрана од копитари за одгледување и продукција
Колона 14:	Увоз на јајце клетки и ембриони од видот <i>equidae</i>
Колона 15:	Во однос на спесифичните услови/дополнителни гаранции
Животни/производи:	Категории/Услови

RH	Регистрирани коњи
ES	Копитари за колење
RE	Регистрирани копитари
EBP	Копитари за одгледување и продукција
сперма	Сперма од копитари
O/E	Јајце клетки и ембриони од копитари

Поле 1:

SA	Саудиска Арабика	SA-1	<p>Опис на зоните под заштита и надзор (ПОЛЕ 1):</p> <p>1. Провинција Џизан</p> <ul style="list-style-type: none"> - зона под заштита: целата провинција, освен делот северно од патниот контролен пункт во Аш-Шукајк на патот бр.5 и северно од патот бр.10; - зона под надзор: делот од провинцијата северно од патниот контролен пункт кај Аш-Шукајк на патот бр.5, кој е под контрола на патниот контролен пункт во Ал-Кахма, и северно од патот бр.10; <p>2. Провинција Асир</p> <ul style="list-style-type: none"> - зона под заштита: делот од провинцијата ограничена со патот бр.10 меѓу Ад Дарб, Абха и Камис-Мусхајт до север, освен коњичките клубови на воздушните и на воени бази, и делот од провинцијата ограничен до север со патот бр.15, кој води од Камис-Мусхајт преку Јараш Ал Утфах и Дхахрам Ал Јаноуб кон границата со провинцијата Најран, и делот од провинцијата ограничен до север со патот што води од Ал Утфах преку Ал Фајд до Бадр Ал Јаноуб (провинција Најран); - зона под надзор: коњичките клубови на воздушните и на воени бази, делот на провинцијата меѓу границата на зоната под заштита и патот бр. 209 од Аш-Шукајк до патниот контролен пункт Мухајил на патот бр. 211, делот од провинцијата меѓу контролниот пункт на патот бр.10 јужно од Абха, градот Абха и патниот контролен пункт Баласмер, 65 км од Абхана на патот бр.15 што води на север, делот од провинцијата меѓу Камиз-Мусхајт на патниот контролен пункт 90 км од Абха на патот бр. 225 до Самак и патниот контролен пункт во Јарах, 90 км од Абха, на патот бр.10, кој води до Ријад, и делот од провинцијата јужно од виртуелната линија меѓу патниот контролен пункт во Јарах на патот бр.10 и Кхасм-Гураб на патот бр.177 до границата со провинцијата Најран; <p>3. Провинција Најран</p> <ul style="list-style-type: none"> - зона под заштита: делот од провинцијата ограничена со патот од Ал Утфах (провинција Азир) до Бадр Ал Јаноуб и до Ас Себт и од Ас Себт долж Вади Хабунах до приклучницата со патот бр.177 меѓу Најран и Ријат до север и од приклучницата со патот бр.177, кој води јужно до приклучницата со патот бр.15 од Најран до Шароурах, и делот од провинцијата јужно од патот бр.15 меѓу Најран и Шароурах и границата со Јемен; - зона под надзор: делот од провинцијата јужно од линијата меѓу патниот контролен пункт во Сарах на патот бр.10, и Кашм - Гураб на патот бр.177, од границата на провинцијата Најран сè до патниот контролен пункт во Кашм - Гураб, 80 км од Најран, и западно од патот бр.175, кој води до Шароурах.
----	------------------	------	---

Поле 2:

ZA	Јужно Африканска Република	ZA-1	<p>Опис на областа Кејптаун (ZA-1):</p> <p>северна граница: Патот Блааувберг (M14)</p> <p>источна граница: Патот Коееберг (M14), патот Плетеклуф (M14), магистрала N7, магистрала N1 и магистрала M5;</p> <p>јужна граница: Патот Отери, патот Принс Џорџ, патот Ветон, патот Риверстоун, патот Тенант, патот Њуландс, патот Парадокс, патот Јунион, Роудс Драјв до шумската станица во Њуландс и наспроти Еко Џорџ на Тејбл Маунтин до Кемпс Беј;</p> <p>западна граница: крајбрежјето од Кемпс Беј до патот Блаавберг.</p>
----	----------------------------	------	--

Поле 3:

CN	Кина	CN-1	<p>Специфичната зона слободна од болести кај коњите во Провинцијата Гуангдонг со следниов опис:</p> <p>Централна зона: Коњичката област во населбата Ресхуи, Градот Лингкоу од Конгуа Сити со областа околу неа во радиус од 5 км контролирана од контролно патно место на Државниот Автопат 105;</p> <p>Зона под надзор: Сите административни единици (дивизии) во Конгуа Сити кои ја опкружуваат централната зона и зафаќаат површина од 2 009 км²;</p>
----	------	------	--

			<p>Зона под заштита:</p> <p>Биосигуроносен Автопат</p> <p>Предвлезен карантин</p>	<p>Надвор од границите на следниве соседни административни единици (дивизии) кои ја опкружуваат зоната под надзор:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Областа (Дистрикт) Баијун, Областа (Дистрикт) Луоганг од Конгуа Сити, - Областа (Дистрикт) Хуаду од Гуангзхоу Сити, Зенгченг Сити, - административните единици (дивизии) во Областа (Дистрикт) Кингченг од Кингјуан Сити, - Округот Фоганг, - Округот Ксинфенг, - Округот Лонгмен; - од коњичката област во централната зона до Гуангзхоу Баијун Интернационалниот Аеродром преку Државниот Автопат 105, Јиебеи Автопатот, аеродром експрес- патот, вклучувајќи ја и еквината зона на исклучување од 1 км околу Баијун Интернационалниот Аеродром во Гуангзхоу Сити, - од коњичката област во централната зона до Шензхен Хуанганг Порт на границата меѓу Кина и Хонг Конг преку Државниот Автопат 105, Јиебеи Автопатот, Бр 2 северен ринг експрес- патот и Гуанг-Шен автопатот со еквината зоната на исклучување од двете страни на тој автопат во ширина од најмалку од 1 км; <p>карантински објекти во зоната под заштита определени од надлежниот орган наменети за коњи од други делови на Кина за влез во зоната слободна од болести кај коњите</p>
--	--	--	---	--

Дел 4

Листа на трети земји од кои се врши увоз на свежо месо од животни од родовите Proboscidea и Artiodactyla (*)

Земја	Код на територијата	Опис на територијата	Ветеринарен сертификат		Посебни барања	Краен датум (**)	Почетен датум (***)
			Образец (и)	SG			
1	2	3	4	5	6	7	8
AL - Албанија	AL-0	Цела држава	-				
AR - Аргентина	AR-0	Цела држава	EQU				
	AR-1	Провинциите: Буенос Аирес, Катамарка, Кориентес (освен деловите Берон де Астрада, Капитал, Емпедрадо, Генерал Паз, Итати, Мбукуруја, Сан Косме и Сан Луис дел Палмар), Ентре Риос, Ла Риоја, Мендоза, Мисионес, дел од Неукуен (со исклучок на територијата од AR-4), дел од Рио Negro (со исклучок на територијата од AR-4), Сан Хуан, Сан Луис, Санта Фе, Тукуман, Кордоба, Ла Пампа, Сантиаго дел Естеро, Чако, Формоса, Џуџуи и Салта, со исклучок на тампон зоната од 25 km од границата со Боливија и Парагвај која се протега од Санта Каталина дистрикт во провинцијата Џуџуи, до Лаиши дистрикт во провинцијата Формоса	BOV	A	1		18 март 2005
			RUF	A	1		1 декември 2007
			RUW	A	1		1 август 2010
	AR-2	Чубут, Санта Круз и Тиера дел Фуего	BOV, OVI, RUW, RUF				1 март 2002
	AR-3	Кориентес: деловите од Берон де Астрада, Капитал, Емпедрадо, Генерал Паз, Итати, Мбукуруја, Сан Косме и Сан Луис дел Палмар	BOV, RUF	A	1		1 декември 2007
	AR-4	Дел од Рио Negro (освен: во Авеланда зона која се наоѓа северно од Провинцијалниот пат 7 и источно од Провинцијалниот пат 250, во Конеса зона кој се наоѓа источно од Провинцијалниот пат 2, во Ел Џуи зона која се наоѓа северно од Провинцијалниот пат 7 од крстосноцата со Провинцијалниот пат 66 до границата со дел од Авеланда, и во Сан Антониа зона која се наоѓа источно од Провинцијалните патишта 250 и 2), дел од Неукуен (освен во Конфлуенца зона лоцирана источно од	BOV, OVI, RUW, RUF				1 август 2008

Земја	Код на територијата	Опис на територијата	Ветеринарен сертификат		Посебни барања	Краен датум (**)	Почетен датум (***)
			Образец (и)	SG			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Провинцијалниот пат 17, и во Пичун Леуфу зона лоцирана источно од Провинцијалниот пат 17					
AU - Австралија	AU-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
BA - Босна и Херцеговина	BA-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
BH - Бахреин	BH-0	Цела држава	-				
BR - Бразил	BR-0	Цела држава	EQU				
	BR-1	Државата Минас Гераис, Државата Еспирито Санто, Државата Гоиас, Државата Мато Гроссо, Државата Рио Гранде До Сул, Државата Мато Гроссо До Сул (освен за одредени зони под надзор во појас од 15 km од надворешните граници на општините Порто Муртхино, Каракол, Бела Виста, Антонио Јоао, Понта Пора, Арал Мореира, Коронел Сапучаиа, Паранхос, Сете Куедас, Јапора, и Мундо Ново и одредени зони под надзор кои се наоѓаат во општините Корумба и Ладарио)	BOV	А и Н	1		1 декември 2008
	BR-2	Државата Санта Катарина	BOV	А и Н	1		31 јануари 2008
	BR-3	Државите Парана и Сао Пауло	BOV	А и Н	1		1 август 2008
BW - Боцвана	BW-0	Цела држава	EQU, EQW				
	BW-1	Зони под ветеринарна контрола за болести: 3с, 4b, 5, 6, 8, 9 и 18	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1		1 декември 2007
	BW-2	Зони под ветеринарна контрола за болести: 10, 11, 13 и 14	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1		7 март 2002
	BW-3	Зона под ветеринарна контрола за болести: 12	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1	20 октомври 2008	20 јануари 2009
	BW-4	Зона под ветеринарна контрола за болести: 4а, освен засилената тампон зона под надзор од 10 км долж границата со Лигавка и Шап зоната на вакцинација и областите за контрола на дивите животни	BOV	F	1		18 февруари 2011
BY - Белорусија	BY-0	Цела држава	-				
BZ - Белизе	BZ-0	Цела држава	BOV, EQU				
CA -	CA-0	Цела држава	BOV, OVI,	G			

Земја	Код на територијата	Опис на територијата	Ветеринарен сертификат		Посебни барања	Краен датум (**)	Почетен датум (***)
			Образец (и)	SG			
1	2	3	4	5	6	7	8
Канада			POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW				
CH - Швајцарија	CH-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
CL - Чиле	CL-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF				
CN - Кина	CN-0	Цела држава	-				
CO - Колумбија	CO-0	Цела држава	EQU				
CR - Коста Рика	CR-0	Цела држава	BOV, EQU				
CU - Куба	CU-0	Цела држава	BOV, EQU				
DZ - Алжир	DZ-0	Цела држава	-				
ET - Етиопија	ET-0	Цела држава	-				
FK - Фолкландски Острови	FK-0	Цела држава	BOV, OVI, EQU				
GL - Гренланд	GL-0	Цела држава	BOV, OVI, EQU, RUF, RUW				
GT - Гватемала	GT-0	Цела држава	BOV, EQU				
HK - Хонг Конг	HK-0	Цела држава	-				
HN - Хондурас	HN-0	Цела држава	BOV, EQU				
HR - Хрватска	HR-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
IL - Израел	IL-0	Цела држава	-				
IN - Индија	IN-0	Цела држава	-				
IS - Исланд	IS-0	Цела држава	BOV, OVI, EQU, RUF, RUW				
KE - Кенија	KE-0	Цела држава	-				
MA - Мароко	MA-0	Цела држава	EQU				
ME - Црна Гора	ME-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
MG - Мадагаскар	MG-0	Цела држава	-				
MU - Маврициус	MU-0	Цела држава	-				
MX - Мексико	MX-0	Цела држава	BOV, EQU				
NA - Намибија	NA-0	Цела држава	EQU, EQW				
	NA-1	Јужно од оградата што се протега од Палграве Поинт на запад до Гам на исток	BOV, OVI, RUF, RUW	F и J	1		
NC - Нова	NC-0	Цела држава	BOV, RUF,				

Земја	Код на територијата	Опис на територијата	Ветеринарен сертификат		Посебни барања	Краен датум (**)	Почетен датум (***)
			Образец (и)	SG			
1	2	3	4	5	6	7	8
Каледонија			RUW				
NI - Никарагва	NI-0	Цела држава	-				
NZ - Нов Зеланд	NZ-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
PA - Панама	PA-0	Цела држава	BOV, EQU				
PY - Парагвај	PY-0	Цела држава	EQU				
	PY-1	Цела држава, освен одредени зони под висок надзор во појас од 15 km од надворешната граница	BOV	A	1		1 август 2008
RS - Србија	RS-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
RU - Русија	RU-0	Цела држава	-				
	RU-1	Областите Мурманск, Јамоло-Ненец автономната област	RUF				
SV - Ел Салвадор	SV-0	Цела држава	-				
SZ - Свазиленд	SZ-0	Цела држава	EQU, EQW				
	SZ-1	Област западно од оградата „црвена линија“, која се протега северно од реката Усуту до границата со Јужна Африканска Република западно од Нкалашане	BOV, RUF, RUW	F	1		
	SZ-2	Области под ветеринарна контрола каде се врши надзор и вакцинација за Лигавка и шап како што е објавено во службен весник како Статутарен Инструмент под правно известување број 51 од 2001	BOV, RUF, RUW	F	1		4 август 2003
TH - Тајланд	TH-0	Цела држава	-				
TN - Тунис	TN-0	Цела држава	-				
TR - Турција	TR-0	Цела држава	-				
	TR-1	Провинциите Амасија, Анкара, Ајдин, Баликешир, Бурса, Чанкири, Корум, Денизли, Измир, Кастамону, Кутахија, Маниса, Усак, Јозгат и Кириккале	EQU				
UA - Украина	UA-0	Цела држава	-				
US - САД	US-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW	G			
UY - Уругвај	UY-0	Цела држава	EQU				
			BOV	A	1		1 ноември 2001

Земја	Код на територијата	Опис на територијата	Ветеринарен сертификат		Посебни барања	Краен датум (**)	Почетен датум (***)
			Образец (и)	SG			
1	2	3	4	5	6	7	8
			OVI	A	1		
ZA - Јужно Африканска Република	ZA-0	Цела држава	EQU, EQW				
	ZA-1	Цела држава освоен: - дел од контролната област за лигавка и шап која се наоѓа во ветеринарните региони Мпумаланга и Северните провинции, во Ингвавума дистриктот од ветеринарниот регион Натал и во пограничната зона со Боцвана источно од 28 ^o географска должина, и - Кампердоун дистриктот во провинцијата Ква Зулу Натал	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1	11 февруари 2011 година	
ZW - Зимбабве	ZW-0	Цела држава	-				
AT - Австрија	AT-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
BE - Белгија	BE-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
BG - Бугарија	BG-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
DE - Германија	DE-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
GR - Грција	GR-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
DK - Данска	DK-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
EE - Естонија	EE-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
IT - Италија	IT-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
IE - Ирска	IE-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
CY - Кипар	CY-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
LV - Латвија	LV-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
LT -	LT-0	Цела држава	BOV, OVI,				

Земја	Код на територијата	Опис на територијата	Ветеринарен сертификат		Посебни барања	Краен датум (**)	Почетен датум (***)
			Образец (и)	SG			
1	2	3	4	5	6	7	8
Литванија			POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
LU - Луксембург	LU-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
MT - Малта	MT-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
UK - Обединето Кралство	UK-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
PL - Полска	PL-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
PT - Португалија	PT-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
RO - Романија	RO-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
SV - Словачка	SV-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
SI - Словенија	SI-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
HU - Унгарија	HU-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
FI - Финска	FI-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
FR - Франција	FR-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
NL - Холандија	NL-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
CZ - Чешка	CZ-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
ES - Шпанија	ES-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
SE - Шведска	SE-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
Норвешка		Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW,				

Земја	Код на територијата	Опис на територијата	Ветеринарен сертификат		Посебни барања	Краен датум (**)	Почетен датум (***)
			Образец (и)	SG			
1	2	3	4	5	6	7	8
			SUF, SUW				
KV - Косово	KV - 0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				

(*) Не земајќи ги во предвид посебните барања од сертификатите утврдени со договори на Република Македонија со трети земји.

(**) Месо од животни заклани на или пред датумот даден во колона 7 може да се увезе во Република Македонија во рок од 90 дена од тој датум. Пратките кои патуваат по море може да се увезат во Република Македонија доколку се сертификирани пред датумот даден во колона 7 во рок од 40 дена од тој датум. (Забелешки: доколку нема датум во колона 7, се подразбира дека нема временска рестрикција).

(***) Само месо од животни кои се заклани на или после датумот даден во колона 8 може да се увезат во Република Македонија. Доколку нема датум во колона 8, се подразбира дека нема временска рестрикција.

- = Не е пропишан сертификат и увозот на свежо месо е забранет (освен за тие видови, за кои е назначено во редот за цела држава)

1 = Категорија на ограничување: Не е дозволен увоз на кланични отпадоци (освен дијафрагма и масетер од говеда)

Дел 6Б

Листа на трети земји од кои се врши увоз на производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева
(види прилог VI дел 6Г за толкување на шифрите што се користат во табелата)

ИСО код	Земја на потекло или дел од неа	1. Домашно говедо 2. Диви чапункари одгледувани на фарма (освен свињи)	Домашни овци /кози	1. Домашни свињи 2. Диви чапункари одгледувани на фарма (свињи)	Домашни копитари	1. Живина 2. Пернат дивеч одгледуван на фарма (освен нојеви)	Нови одгледувани на фарма	Домашен зајак и фармски одгледани животни од фамилијата Ieropidae	Диви чапункари (освен свињи)	Диви свињи	Диви копитари	Диви животни од фамилијата Ieropidae (зајаци и куникули)	Диви птици	Диви сувоземни цицачи (со исклучок на копитари и животни од фамилијата Ieropidae)
	Аргентина AR	C	C	C	A	A	A	A	C	C	XXX	A	D	XXX
AR	Аргентина AR-1 (1)	C	C	C	A	A	A	A	C	C	XXX	A	D	XXX
	Аргентина AR-2 (1)	A(2)	A(2)	C	A	A	A	A	C	C	XXX	A	D	XXX
AU	Австралија	A	A	A	A	D	D	A	A	A	XXX	A	D	A
VN	Бахреин	B	B	B	B	XXX	XXX	A	C	C	XXX	A	XXX	XXX
BA	Босна и Херцеговина	A(*)	XXX	D	XXX	D	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Бразил	XXX	XXX	XXX	A	D	D	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX
BR	Бразил BR-1	XXX	XXX	XXX	A	XXX	A	A	XXX	XXX	XXX	A	A	XXX
	Бразил BR-2	C	C	C	A	D	D	A	C	XXX	XXX	A	D	XXX
	Бразил BR-3	XXX	XXX	XXX	A	A	XXX	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX
BW	Боцвана	B	B	B	B	XXX	A	A	B	B	A	A	XXX	XXX
BY	Белорусија	C	C	C	B	XXX	XXX	A	C	C	XXX	A	XXX	XXX
CA	Канада	A	A	A	A	A	A	A	A	A	XXX	A	A	A
CH	Швајцарија	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CL	Чиле	A	A	A	A	A	A	A	B	B	XXX	A	A	XXX
CN	Кина	B	B	B	B	B	B	A	B	B	XXX	A	B	XXX
	Кина CN-1	B	B	B	B	D	B	A	B	B	XXX	A	B	XXX
CO	Колумбија	B	B	B	B	XXX	A	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
ET	Етиопија	B	B	B	B	XXX	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
GL	Гренланд	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX	XXX	A	A	A
HK	Хонгконг	B	B	B	B	D	D	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
HR	Хрватска	A	A	D	A	A	A	A	A	D	XXX	A	A	XXX

ИСО код	Земја на потекло или дел од неа	1. Домашно говедо 2. Диви чалункари одгледувани на фарма (освен свињи)	Домашни овци /кози	1. Домашни свињи 2. Диви чалункари одгледувани на фарма (свињи)	Домашни копитарни	1. Живина дивеч одгледуван на фарма (освен нојви)	Нови одгледувани на фарма	Домашен зајак и фармски одгледани животни од фамилијата ferrogidae	Диви чалункари (освен свињи)	Диви свињи	Диви копитарни	Диви животни од фамилијата ferrogidae (зајаци и кунликули)	Диви животни од фамилијата ferrogidae	Диви сувоземни цицачи (со исклучок на копитарни и животни од фамилијата ferrogidae)
IL	Израел	B	B	B	B	A	A	A	B	B	XXX	A	A	XXX
IN	Индија	B	B	B	B	XXX	XXX	A	B	B	XXX	A	A	XXX
IS	Исланд	A	A	B	A	A	A	A	A	B	XXX	A	A	XXX
KE	Кенија	B	B	B	B	XXX	XXX	A	B	B	XXX	A	A	XXX
KR	Јужна Кореја	XXX	XXX	XXX	XXX	D	D	A	XXX	XXX	XXX	A	A	XXX
MA	Мароко	B	B	B	B	XXX	XXX	A	B	B	XXX	A	A	XXX
ME	Црна Гора	A	A	D	A	D	D	A	D	D	XXX	A	A	XXX
MG	Мадгаскар	B	B	B	B	D	D	A	B	B	XXX	A	A	XXX
MU	Маврициус	B	B	B	B	XXX	XXX	A	B	B	XXX	A	A	XXX
MX	Мексико	A	D	D	A	D	D	A	D	D	XXX	A	A	XXX
MY	Малезија MY	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Малезија MY-1	XXX	XXX	XXX	XXX	D	D	A	XXX	XXX	XXX	A	A	XXX
NA	Намибија (1)	B	B	B	B	D	A	A	B	B	A	A	A	XXX
NC	Нова Каледонија	A	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
NZ	Нов Зеланд	A	A	A	A	A	A	A	A	A	XXX	A	A	A
PY	Парагвај	C	C	C	B	XXX	XXX	A	C	C	XXX	A	A	XXX
RS	Србија	A	A	D	A	D	D	A	D	D	XXX	A	A	XXX
RU	Русија	C	C	C	B	A(2)	XXX	A	C	C	XXX	A	A	A
SG	Сингапур	B	B	B	B	D	D	A	B	B	XXX	A	A	XXX
SZ	Свазиленд	B	B	B	B	XXX	XXX	A	B	B	A	A	A	XXX
TH	Тајланд	B	B	B	B	A	A	A	B	B	XXX	A	A	XXX
TN	Тунис	C	C	B	B	A	A	A	B	B	XXX	A	A	XXX
TR	Турција	XXX	XXX	XXX	XXX	D	D	A	XXX	XXX	XXX	A	A	XXX
UA	Украина	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX	XXX	A	A	XXX
US	Соединетите Американски Држави	A	A	A	A	A	A	A	A	A	XXX	A	A	XXX

ИСО код	Земја на потекло или дел од неа	1. Домашно говедо 2. Диви чалункари одгледувани на фарма (освен свиџи)	Домашни овци /кози	1. Домашни свиџи 2. Диви чалункари одгледувани на фарма (свиџи)	Домашни копитари	1. Живина 2. Пернат одгледуван на фарма (освен ноєви)	Нови одгледувани на фарма	Домашен зајак и фармски одгледани животни од фамилијата Ierogidae	Диви чалункари (освен свиџи)	Диви свиџи	Диви копитари	Диви животни од фамилијата Ierogidae (зајаци и кунникули)	Диви птици	Диви сувоzemни цицачи (со исклучок на копитари и животни од фамилијата Ierogidae)
FR	Франција	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
NL	Холандија	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CZ	Чешка	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ES	Шпанија	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SE	Шведска	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
KV	Косово	A	A	D	A	D	D	A	D	D	XXX	A	XXX	XXX

(1) Види под В од Дел 6 од овој Прилог за минималните услови за обработка што важат за пастеризираните производи од месо и пастрма.

(2) За производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева подготвени од свежо месо добиено од животни заклати по 1 март 2002 година.

(3) Само за транзит во согласност со член 114 од овој Правилник.

(*) Само за производи од месо од домашни говеда.

XXX Не е пропишан сертификат и не се дозволени производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева што содржат месо од овие видови.

Дел 10
Листа на трети земји од кои се врши увоз на живина, јајца за ведење, еднодневни пилиња, назначен патоген слободни јајца, месо, иситнето месо, механички одвоено месо, јајца и производи од јајца

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (!)	Почеток (?)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
AL - Албанија	AL - 0	Цела држава	EP							S4
AR - Аргентина	AR - 0	Цела држава	SPF POU, POU-MI/MSM, RAT, EP, E WGM	VIII				A		S4
			SPF							S4
			EP, E							S4, ST0
			BPP, DOC, HEP, SRP							
			BPR	I						
			DOR	II						
			HER	III						
			POU, POU-MI/MSM	VI						
			RAT	VII						
			SPF							
	BR - 0	Цела држава								
	BR - 1	Држава: Рио Гранде до Сул, Санта Катарина, Парана, Сао Паоло и Мато Гросо до Сул	RAT, BPR, DOR, HER, SRA		N					
	BR - 2	Држава: Мато Гросо, Парана, Рио Гранде до Сул, Санта Катарина и Сао Паоло	BPP, DOC, HEP, SRP		N			A		S5, ST0
BR - Бразил	BR - 3	Федерална област и државите: Гојас, Минас Гераис, Мато Гросо, Мато Гросо до Сул, Парана, Рио Гранде до Сул,	WGM EP, E, POU, POU- MI/MSM	VIII						S4

ISO код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (!)	Почеток (!)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
ВА - Босна и Херцеговина		Санта Катарина и Сао Паоло								
	ВА - 0	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, EP							
	BW - 0	Цела држава	SPF EP, E BPR DOR HER RAT	I II III VII						S4
ВУ - Белорусија	ВУ - 0	Цела држава	EP и E (само за Транзит низ Република Македонија)	IX						
	СА - 0	Цела држава	SPF EP, E BPP, BPR, DOR, HER, SRA, SRP DOC, HER WGM POU, POU-MI/MSM, RAT		N L, N			A		S4 S1, ST1
СН - Швајцарија	СН - 0	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP	VIII				A		
СЛ - Чиле	СЛ - 0	Цела држава	SPF EP, E							S4

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (1)	Почеток (2)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
			BPR, BPP, DOC, DOR, HER, HER, SRA, SRP, WGM		N			A		SO, ST0
CN - Кина	CN - 0 CN - 1	Цела држава Провинцијата Шандонг	POU, POU-MI/MSM, RAT EP POU, POU-MI/MSM, E	VIII VI	N P2		6.2.2004			S4
GL - Гренланд	GL - 0	Цела држава	SPF EP, WGM							
HK - Хонг Конг	HK - 0	Цела територија на Посебната Административна Област на Хонг Конг	EP							
HR - Хрватска	HR - 0	Цела држава	SPF BPR, BPP, DOR, DOC, HER, HER, SRA, SRP, EP, E, POU, POU-MI/MSM, RAT, WGM		N N			A		S2, ST0
	IL - 0	Цела држава	SPF EP, E							S4
	IL-1	Дел на Израел освен IL-2 и IL-3	BPR, BPP, DOC, DOR, HER, HER, SRP WGM	VIII	N			A		S5, ST1
IL - Израел	IL-2	Дел на Израел во следните граници: На запад: пат број 4. На југ: пат број 5812 кој е поврзан со пат број 5815. На исток: безбедносна ограда до пат број 6513. На север: пат број 6513 се до	POU, POU-MI/MSM, RAT BPR, BPP, DOC, DOR, HER, HER, SRP		N N, P2		1.5.2010	A		S5, ST1
				VIII	P2		1.5.2010			

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (1)	Почеток (2)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
		приклучокот со пат 65. Од оваа точка во права линија до влезот на Гиват Нили и оттаму во права линија до приклучокот со патиштата 652 и 4.	4 WGM	5	6	6A	6B	7	8	9
		Дел на Израел во следните граници: На север: пат број 386 до границата на општина Ерусалим, реката Рефаим, поранешната Израелско Јорданска граница ("зелена линија"). На југ: патишта 8670, 3517 и 354. На исток: пат број 356. На запад: права линија од север до пат 367, проследено со 367 западно и потоа северно до патот 375 и западно од селото Матта – северно-северно-источна линија на патот 386.	BPR, BPP, DOC, DOR, HER, HER, SRP WGM POU, POU-MI/MSM, RAT	VIII	N, P2 N, P2 P2	8.03.2011 8.03.2011	14.06.2011 14.06.2011	A		SS, ST1
IN – Индија	IN-0	Цела држава	POU, POU-MI/MSM, RAT		N, P2	8.03.2011	14.06.2011			
IS – Исланд	IS-0	Цела држава	EP SPF EP, E							S4

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (1)	Почеток (2)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
KR - Кореа (Реп.)	KR-0	Цела држава	EP, E			6A	6B			9
ME - Црна Гора	ME-0	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, EP							S4
MG - Мадагаскар	MG-0	Цела држава	SPF EP, E, WGM							S4
MY - Малезија	MY-0	-	-							
	MY-1	Западен Полуостров	EP							
			E		P2	6.2.2004				S4
			SPF							
			EP							
			SPF							
			BPR	I						
			DOR	II						
			HER	III						
			RAT, EP, E	VII						S4
NC - Нова Каледонија	NC-0	Цела држава	EP							
			SPF							
			BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP							50, 570
			WGM	VIII						
			EP, E, POU, POU-MI/MSM, RAT							S4
			SPF							
PM - Св. Пјер и Микелон	PM-0	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM							
RS - Србија	RS-0	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM							

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (*)	Почеток (*)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
ZW - Зимбабве	ZW - 0	Цела држава	RAT EP, E	VII						S4
AT - Австрија	AT	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POJ, POU- MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
BE - Белгија	BE	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POJ, POU- MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
BG - Бугарија	BG	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POJ, POU- MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
DE - Германија	DE	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POJ, POU- MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
GR - Грција	GR	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POJ, POU- MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
DK - Данска	DK	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POJ, POU- MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
EE - Естонија	EE	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POJ, POU- MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							

ISO код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (!)	Почеток (?)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
IT - Италија	IT	Цела држава	SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP BPP, BPR, DOC, DOR, HEF, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
IE - Ирска	IE	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEF, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
CY - Кипар	CY	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEF, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
LV - Латвија	LV	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEF, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
LT - Литванија	LT	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEF, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
LU - Луксембург	LU	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEF, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
MT - Малта	MT	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEF, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							

1	2	3	Ветеринарен сертификат		6	Посебни услови		7	8	9
			4	5		Краен датум (!)	Почеток (!)			
ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Модел(и)	Додатни гаранции	Посебни услови	Краен датум (!)	Почеток (!)	Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
GB - Обединето Кралство	GB	Цела држава	HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
PL - Полска	PL	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
PT - Португалија	PT	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
RO - Романија	RO	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
SV - Словачка	SV	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
SI - Словенија	SI	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (!)	Почеток (!)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
HU - Унгарија	HU	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
FI - Финска	FI	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
FR - Франција	FR	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
NL - Холандија	NL	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
CZ - Чешка	CZ	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
ES - Шпанија	ES	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
SE - Шведска	SE	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							

**Прилог XXIII
Дел А**

ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ

Health Certificate

I. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕ / IDENTIFICATION OF THE PRODUCTS

Производ бр / Product no.	Производ / Product	Вид, сорта / Species	Потекло / Origin	Контролен број / Approval number

Производ бр / Product no.	XC-натпис / HS-heading	XC-описување (XC-4) / HS-description (HS-4)	Пакување / Packing	Вкупна нето тежина / Total nett weight	Вкупна бруто тежина / Total gross weight

Производ бр / Product no.	Датум на колање / Slaughter date	Датум на производство / Production date	Датум на замрзнување / Freeze date	Наменета употреба / Intended use	Чување/складирање / Storage

Производ бр / Product no.	Потекло на животно / Animal origin	Потекло Месо / Meat origin

Серџа бр / Batch no.	Датум на колање / Slaughter date	Датум на производство / Production date	Датум на замрзнување / Freeze date	Пакување / Packing	Нето тежина / Nett weight	Бруто тежина / Gross weight

Ознаки / Marks :
 Број на контејнер /
 Container number :
 Број на печатот / Seal number :

II. ПОТЕКЛО НА ПРОИЗВОДИТЕ / ORIGIN OF THE PRODUCTS

Производ бр / Product no.	Бр на одобрение / Approval no.	Адреса / Address

Производ бр / Product no.	Додатни одобренија / Additional approvals	Бр на одобрение / Approval no.	Адреса / Address
	КЛАНИЦА / SLAUGHTERHOUSE		
	ПОГОН ЗА РАСКУВАЊЕ / CUTTING PLANT		
	СКЛАД/ПРОСТОРИЈА ЗА ЛАДЕЊЕ / COLD STORE		

Адреса на извозник /
 Address of exporter :
 Датум експедирање на или околу /
 Date of shipment on or about :
 Место на товарење /
 Place of loading :
 Испраќање од / Dispatched from :

III. МЕСТО НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ / DESTINATION OF THE PRODUCTS

Средства за превоз /
 Means of conveyance :
 Идентификација на средства за
 превоз /
 Identification of the means of
 conveyance :
 Транзитна земја/држава /
 Transit country :
 Држава на определување /
 Country of destination :
 Граничен влез / Point of entry :
 Место на определување /
 Place of destination :
 Адреса на примач /
 Address consignee :

Дел Б

ВЕТЕРИНАРНО САНИТАРЕН СЕРТИФИКАТ
Health Certificate

I. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕ / IDENTIFICATION OF THE PRODUCTS

Производ бр / Product no.	Производ Product	Земја на потекло / Origin product	Контролен број / EC-approval number	Вкупна нето тежина / Total nett weight	Вкупна бруто тежина / Total gross weight

Производ бр / Product no.	Производ Product	Вид, сорта / Animal species	Чување/склад ирање / Storage	ХС код / HS-heading	ХС-описување / HS-description

Серија бр / Batch no.	Производ / Product	Датум на производство / Production date	Пакување / Packing	Нето тежина / Nett weight	Бруто тежина / Gross weight

Ознаки / Identification mark :
Број на контејнер / Container number :

II. ПОТЕКЛО НА ПРОИЗВОДИТЕ / ORIGIN OF THE PRODUCTS

Производител / Manufacturer :
Контролен број /
Manufacturer's EC-approval no :
Име - Адреса - Место :
Name - Address - Place :
Адреса на извозник /
Address exporter :
Испротено од / Dispatched from :

III. МЕСТО НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ / DESTINATION OF THE PRODUCTS

Средства за превоз / Means of conveyance :
Идентификација на средства за превоз /
Identification of the means of conveyance :
Земја на дестинација / Country of destination :
Место на влез / Point of entry :
Адреса на примач /
Address consignee :



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2011072